

Прилог бр. 7		Предметна програма од втор циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Е-влада			
2.	Код	EВU520			
3.	Студиска програма	Е-бизнис менаџмент			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно - институт, катедра, оддел)	Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Економски факултет - Скопје			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор			
6.	Академска година /семестар	Прва година / Втор семестар	7.	Број на ЕКТС- кредити	6
8.	Наставник	Проф.д-р Калина Тренивска Благоева Проф.д-р Марина Мијоска - Белшоска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): По завршувањето на наставата и положувањето на предметот студентите треба да: <ul style="list-style-type: none"> • Бидат способни да ги разберат теориите за е-влада; • Бидат способни да го разберат и опишат користењето на информациско-комуникациските технологии во владините институции и јавната администрација; • Бидат способни критички да го оценуваат степенот на квалитет на услугите во рамките на е-влада на сите нивоа на управа; • Бидат способни да ги опишат на научна основа различните користења на информациско-комуникациските технологии од страна на граѓаните од демографска и културолошка перспектива; • Бидат способни да менаџираат со проекти за е-влада • Да анализираат и применуваат најдобри практики 				
11.	Содржина на предметната програма: <ol style="list-style-type: none"> 1. Е-влада: дефиниции, развој и функции 2. Модели на е-влада 3. Хоризонтална процесна интеграција во е-влада 4. Менаџирање со јавни податоци 5. Анализа на најдобри практики во Европа и Светот 6. Концепти за примена и евалуација на е-владини проекти (концепт на животни настани) 7. Мерење на нивото на квалитет на услугите во рамките на е-влада 8. Е-влада апликации во земјата: бенефити за граѓаните и за бизнисите 				
12.	Методи на учење: Предавања со презентации, интерактивни предавања, тимска работа, гостин на предавања, студии на случај, изработка и презентација на проектна задача Материјата на предметот ќе се презентира преку предавања за основите и клучните концепти, преку објаснети примери од земјата и странство, преку тимска работа на проекти, преку гости на предавања од научната заедница и јавната администрација, преку истражување на случај и преку проектно-ориентирана настава.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови			
14.	Распределба на расположивото време	24+16+40+10+90 = 180 часови			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања - теоретска настава	24 часови	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	16 часови	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	40 часови	

		16.2.	Самостојни задачи	10 часови		
		16.3.	Домашно учење – задачи	90 часови		
17.	Начин на оценување			60+30+10 = 100 бодови		
	17.1.	Тестови		60 бодови		
	17.2.	Индивидуална работа/проект (презентација: писмена и усна)		30 бодови		
	17.3.	Активност и учество		10 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и за полагање завршен испит		Реализирани активности			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик, англиски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Интерна евалуација и анкета			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Реден број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Brown, M. and Garson, G. D.	Public Information Management and E-Government: Policy and Issues	IGI Publishing Hershey, PA, USA	2013
		2.	Barrenechea, Mark J. Jenkins, Tom	e-Government or Out of Government	Open Text Corporat -	April 2014 ISBN 978-0-9936047
		3.	Mehdi Khosrow-Pour, editor	E-government diffusion, Policy and Impact, Advanced Issues and Practices	IGI Global	2009
	4.		UN E-Government Survey	UN Department of Economic and Social Affairs	2020	
	22.2.	Дополнителна литература				
		Реден број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Heeks, Richard et al.,	E-government working papers	Development Informatics Group, Institute for Development	2009

					Policy and management	
		2.				
		3.				